



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација
Проектот е финансиран од Европската Унија

Јавна дебата „Тетово општина без корупција?“
16 април 2015 (четврток), ресторан Принц, Тетово,
почеток 12:00 часот

Почитувани,

Институтот за развој на заедницата и Граѓанската мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација, Ве покануваат на јавна дебата „Тетово општина без корупција?“, што ќе се одржи **на 16 април 2015 г., во ресторанот Принц, со почеток во 12:00 часот.**

На настанот ќе се дискутира за присуството на корупција и судир на интереси во локалната самоуправа, како и за позитивните практики во справувањето со овие појави. Исто така, во контекст на темата, неколку граѓански организации, членки на мрежата, накратко ќе ги претстават наодите од истражувањата и анализите кои ги спроведоа во изминатиот период.

Претставници на Институтот за развој на заедницата ќе се осврнат на истражувањето за перцепцијата на вработените во локалната самоуправа во Тетово за постоењето на случаи на корупција и конфликт на интереси.

Од Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит од Скопје, ќе го претстават истражувањето на позитивните практики на политики насочени кон спречување на корупцијата во јавната администрација на локално ниво.

Додека, гостите од Организацијата на жени на општина Свети Николе ќе ги презентираат наодите од анализата за застапеноста на судир на интереси и корупција во јавната администрација во Општина Свети Николе, при распределба на средства од општинскиот буџет за здруженија на граѓани и ранливи категории на граѓани.

Исто така, во рамки на дебатата, претставници на Асоцијацијата за демократски иницијативи од Гостивар, ќе ги претстават клучните наоди од извештајот за проценка на корупцијата 2014, што го подготвува УСАИД Платформата за антикорупција.

Дебатата е дел од циклусот на јавните дебати што се организираат во повеќе градови низ целата земја, во рамки на Проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“, што го спроведуваат Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид Институтот за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ), со финансиска поддршка на Европската Комисија, преку програмата IPA Civil Society Facility. Целта на проектот е ди ги зајакне улогата и придонесот на граѓанското општество во остварување на стандардите на доброто владеење и во процесот на ЕУ интеграција.

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија.



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација
Проектот е финансиран од Европската Унија

Програма на настанот

12:00-12:30 Регистрација на учесниците

12:30-12:45 Воведно обраќање

Презентација на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“

Јован Близнаковски, програмски директор во Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС)

12:45-13:45 Дебата: „Тетово општина без корупција?“

УЧЕСНИЦИ

Горан Ѓорѓиевски, Институт за развој на заедницата, Тетово

Душко Тодороски, Асоцијација за развојни иницијативи – Зенит, Скопје

Рахела Симеонова Манева, Организација на жените на општина Свети Николе

Моника Вељаноска, Асоцијација за демократски иницијативи – АДИ Гостивар

13:45-14:15 Дискусија

14:15-14:30 Коктел



Институт за развој на заедницата
Community Development Institute
Institut për Zhvillim të Bashkësisë



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија.